

ГРУПАЦИЈА МАКПРОМЕТ АД-ШТИП

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА**

Прилеп, март 2016

СОДРЖИНА

Страна

Извештај на независниот ревизор

1-2

Финансиски извештаи

Извештај за сеопфатна добивка

Извештај за финансиската состојба

Извештај за паричните текови

Извештај за промените во главнината

Белешки кон финансиските извештаи

Додатоци

Додаток 1-Законски обврски за составување на Консолидирана годишна сметка и Годишен извештај за работење

Додаток 2- Консолидирана Годишна сметка (Консолидиран Извештај за финансиска состојба, Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3-Годишен извештај за работење

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
МАКПРОМЕТ АД Штип

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на ГРУПАЦИЈАТА МАКПРОМЕТ АД Штип кои ги вклучуваат: Консолидираниот извештај за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2015 година, како и Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот извештај за промени во главнината и Консолидираниот извештај за паричните текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за консолидираните финансиски извештаи

Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените политики прифатени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (Службен весник на Република Македонија бр.79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденување на финансиските извештаи.

Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјалното погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење финансиските извештаи објективно ја презентираат од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ГРУПАЦИЈАТА МАКПРОМЕТ АД –Штип на 31 декември 2015 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања :

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со чен 384 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04 ... 192/15). Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија бр.158/2010 192/15) е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2015 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со консолидиранта годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со консолидиранта годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи на ГРУПАЦИЈАТА МАКПРОМЕТ АД –Штип за годината која завршува на 31 декември 2015 година.

Прилеп, 14.03.2016 година

Овластен ревизор

Пецко Ристески

Пелагониска Ревизорска Кука

ДОО Прилеп

Управител

Пецко Ристески



**Финансиски извештаи за годината
завршена на 31.12.2015 во согласност со барањата на
сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија
за ГРУПАЦИЈАТА МАКПРОМЕТ АД ШТИП**

Консолидиран Извештај на сеопфатна добивка
Консолидиран Извештај за финансиската состојба
Консолидиран Извештај на паричниот тек
Консолидиран Извештај за промените во главнината

Овие финансиски извештаи се потпишани на 28.02.2016 год. од извршниот директор Пиха Стерјова

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА И ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА
ДОБИВКА
НА ГРУПАЦИЈАТА МАКПРОМЕТ АД ШТИП
на 31 декември 2015 година**

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2015 во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2014 во (000) МКД</u>
Приходи од работењето		528,889	638,163
Приходи од продажба	5	487,442	633,428
Останати приходи	6	41,447	4,735
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	7	(3,914)	2,580
Капитализирано сопствено производство и услуги			
Расходи од работењето		502,840	615,805
Трошоци за сировини и други материјали	8	171,334	200,571
Набавна вредност на продадени стоки	9	195,891	261,435
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	10	1,501	2,462
Услуги со карактер на материјални трошоци	11	20,342	32,042
Останати трошоци од работењето	12	30,367	27,621
Трошоци за вработените	13	59,199	66,426
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	14	14,204	14,534
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	15	6,928	6,435
Резервирања за трошоци и ризици			
Останати расходи од работењето	16	3,073	4,279
Финансиски приходи	17	4,073	2,489
Финансиски расходи	18	12,564	14,763
Удел во загубата/добивката на придружените друштва			
Добивка/Загуба од редовното работење	19	13,644	12,664
Нето добивка/загуба од прекинати работења			
Добивка/Загуба пред оданочување	19	13,644	12,664
Данок на добивка	20	1,304	1,599
Одложени даночни приходи/расходи			
Нето добивка/загуба за деловната година	21	12,340	11,065
Останата сеопфатна добивка			
Останата сеопфатна загуба			
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината	22	12,340	11,065
Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		12,340	11,065
Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа на неконтролираното учество			



Белешките се составен дел на финансиските извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
НА ГРУПАЦИЈАТА МАКПРОМЕТ АД ШТИП**

на 31 декември 2015 година

	Белешки	31 декември 2015 во (000) МКД	31 декември 2014 во (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	23	3,645	5,080
Материјални средства	24	168,697	177,761
Вложувања во недвижности			
Долгорочни финансиски средства	26		
Вкупно нетековни средства		172,342	182,841
Тековни средства			
Залихи	27	63,624	87,310
Побарувања од поврзани друштва	28		
Побарувања од купувачи	28	186,558	196,989
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	28		
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акциза и за останати давачки кон државата (претплати)		1,336	6,505
Побарувања од вработените	28	2,734	4,230
Останати краткорочни побарувања	28	50	11
Краткорочни финансиски средства	28	139,829	143,234
Парични средства и парични еквиваленти	29	39,377	17,430
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	28	2,269	6,245
Вкупно тековни средства		435,777	461,954
ВКУПНО СРЕДСТВА		608,119	644,795
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Главнина и резерви			
Основна главнина	30	186,940	186,940
Ревалоризациска резерва		321	321
Резерви		140	140
Акумулирана добивка		38,151	28,346
Останати резерви			
Пренесена загуба (-)			
Добивка/Загуба за деловната година		12,340	11,065
Вкупно главнина и резерви		237,892	226,812
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци			
Долгорочни обврски	31	51,577	176,932
Одложени даночни обврски			
Тековни обврски			
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски спрема добавувачи		147,829	193,618
Обврски за аванси, депозити и кауции		23,431	
Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести на плата		2,007	16,771
Обврски кон вработените		5,363	5,910
Тековни даночни обврски		5,375	6,537
Обврски по засми и кредити спрема поврзани друштва			
Обврски по засми и кредити		125,019	17,089
Обврски по основ на учество во резултатот			
Останати финансиски обврски			
Останати краткорочни обврски			
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди		9,626	1,126
Вкупно тековни обврски		318,650	241,051
Вкупно обврски		370,227	417,983
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		608,119	644,795

Финансиски извештај за 2015 година
Белешките се составен дел на финансиските извештаи.

Извршен директор
Татјана Стерјова



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
НА ГРУПАЦИЈАТА МАКПРОМЕТ АД ШТИП**

на 31 декември 2015 година

	<u>31 декември 2015</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2014</u> <u>во (000) МКД</u>
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба по одапочување	12,340	11,065
Амортизација на основни средства	14,204	14,534
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	23,686	(20)
Побарувања од поврзани друштва	-	-
Побарувања од купувачи	10,431	(47,878)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	5,169	(2,204)
Побарувања од вработените	1,496	19,607
Останати краткорочни побарувања	(39)	(5)
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	3,976	(4,733)
	<u>44,719</u>	<u>(35,233)</u>
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	(45,789)	29,054
Обврски за аванси, депозити и кауции	23,431	(24,653)
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	(14,764)	707
Обврски кон вработените	(547)	(19,311)
Тековни даночни обврски	(1,162)	1,705
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	107,930	(47,291)
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	8,500	663
	<u>77,599</u>	<u>(59,126)</u>
Вкупно нето готовина од оперативни активности	<u>148,862</u>	<u>(68,760)</u>
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Нематеријални средства	1,435	876
Материјални средства	(5,140)	(7,140)
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	3,405	4,114
Вкупно нето готовина од инвестициски активности	<u>(300)</u>	<u>(2,150)</u>
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви	(1,260)	-
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	(125,355)	82,748
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовина од финансиски активности	<u>(126,615)</u>	<u>82,748</u>
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	<u>21,947</u>	<u>11,838</u>
Готовина на почетокот од годината	17,430	5,592
Готовина на крајот од годината	<u>39,377</u>	<u>17,430</u>

Извршен директор

Шипа Стерјова



Белешките се составен дел на финансиските извештаи.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
НА ГРУПАЦИЈАТА МАКПРОМЕТ АД ШТИП**
на 31 декември 2015 година

ОПИС	Состојба на 31 декември 2014 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2015 година (во 000 МКД)
Основна главнина	186,940	-	-	186,940
Ревалоризациона резерва	321	-	-	321
Резерви	140	-	-	140
Акумулирана добивка	28,346	9,805		38,151
Пренесена загуба	-	-	-	-
Исплатени дивиденди	-	-	-	-
Задржан данок	-	-	-	-
Добивка / Загуба за финансиската година	11,065	12,340	(11,065)	12,340
Вкупно главнина и резерви	226,812	22,145	(11,065)	237,892



Белешките се составен дел на финансиските извештаи.